

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-и од Законот за јавните претпријатија и член 3 став 2 Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерен оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на ЈП Водовод и канализација – Скопје арх.бр.0202-809/5 од 27.01.2020 година, а согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП Водовод и канализација – Скопје арх.бр.0302-6823/1 од 27.08.2020 година и Одлуката за утврдување потреба од работници за засновање на работен однос на неопределено време бр.0401-17/1 од 04.01.2020 година, ЈП Водовод и канализација – Скопје објавува

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.1/2021

за вработување на даватели на јавна услуга во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа 5 во ЈП Водовод и канализација – Скопје за следните работни места

1. КДР0305Б03040 Возач на влекач во Оддел за експлоатација на тешко товарни, средни и лесни возила во Одделение за експлоатација на возниот парк во Сектор Механизација – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- за нивото Б3 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
- за нивото Б3 најмалку една година работно искуство во струката;
- возачка дозвола со положена категорија Ц+Е

Потребни работни компетенции:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.
-

Паричен нето износ на плата 22.800,00 денари

Распоред на работно време

- **Работни денови** понеделник-петок
- **Работни часови неделно** 40
- **Работно време од** 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1

2. КДР0305В02008 Водоинсталатер, монтер III- група во Одделение за одржување на водоводната мрежа во Сектор Водовод - Регион Запад – 2 извршители

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- за сите нивоа од В - најмалку ниво на квалификации I или основно образование и КВ квалификација
- за нивото В2 со или без работно искуство во струката.

Потребни работни компетенции:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

Паричен нето износ на плата 19.800,00 денари

Распоред на работно време

- Работни денови понеделник-петок
- Работни часови неделно 40
- Работно време од 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 2

3. КДР0305В02008 Водоинсталатер, монтер III-група во Одделение за фекално и атмосферско одржување - Регион Исток во Сектор Канализација – 2 извршители**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- за сите нивоа од В - најмалку ниво на квалификации I или основно образование и КВ квалификација
- за нивото В2 со или без работно искуство во струката.

Потребни работни компетенции:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

Паричен нето износ на плата 19.800,00 денари

Распоред на работно време:

- Работни денови понеделник-петок
- Работни часови неделно 40
- Работно време од 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1 и Ром(ка) 1

4. КДР0305Б02052 Оператор на пумпна станица (питка вода) во Одделение за експлоатација на капацитети во Сектор Експлоатација и одржување на капацитети (ЕОК) – 1 извршител**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- за нивото Б2 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
- за нивото Б2 најмалку две години работно искуство во структурата;

Потребни работни компетенции:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

Паричен нето износ на плата 21.600,00 денари

Распоред на работно време

- Работа во две смени:
1-ва смена од 7 часот до 19 часот
2-ра смена од 19,00 часот до 7,00 часот наредниот ден.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Албанец(ка) 1

Рокот за пријава:

Рокот за пријавување по Јавниот огласот изнесува 15 дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

Пријавите за вработување се потполнуваат на образец изготвен од страна на институцијата која може да се подигне од Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а истиот е објавен и на веб-страницата на претпријатието: www.vodovod-skopje.com.mk.

Потполнетите пријави се доставуваат во Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје на адреса ул.Лазар Личеноски бр.9 Скопје, контакт телефон 02/3073-010 лок 316 лице за контакт Дарко Донеvски.

Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават:

1. Уверение или Решение за државјанство (фотокопија)
2. За работните места под реден број 1 и 4 свидетелства од I до IV година средно образование (фотокопија) и диплома за завршено средно образование (фотокопија заверена на нотар)
3. За работните места под реден број: 2 и 3 свидетелства од I до VIII одделение (фотокопија) и свидетелство/диплома за KB квалификација - III степен (фотокопија заверена на нотар)
4. Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност;
5. Доказ за работно искуство (за работните места под реден број 1 и 4)

Постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги во претпријатието се состои од две фази и тоа:

Фаза 1 – Административна селекција која опфаќа проверка на внесените податоци во пријавата со условите утврдени во јавниот оглас и проверка на приложените докази во пријавата;

Фаза 2 - Интервју

Изборот на кандидати ќе се изврши во рок од 5 (пет) дена по завршување на постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги